

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 април 2019 година, донесе

О Д Л У К А

за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 на Советот од 15 октомври 2018 година за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 на Советот од 15 октомври 2018 година за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 на Советот од 15 октомври 2018 година за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки ќе се применуваат до 16 октомври 2019 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2586/1
16 април 2019 година
Скопје

ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

м-р Радмила Шекеринска Јанковска



DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1544

of 15 October 2018

concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) The European Union supports the international treaties and regimes for disarmament, non-proliferation and arms controls.
- (2) The Union supports the effective implementation and universalisation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (hereafter 'CWC'), and underlines its support for and the importance of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and its Technical Secretariat. The Union strongly condemns the proliferation and use of chemical weapons anywhere, by anyone, under any circumstances. In order to support the prohibition laid down by the CWC against the use of chemical weapons, which poses a serious threat to international security, the Union considers it necessary to take specific measures against those who resort to such weapons or contribute to developing or using them. The Union is committed to contributing to identifying and holding accountable individuals, entities, groups or governments responsible for the use of chemical weapons, as well as those who assist or encourage such activities. It is equally important to address the preparatory steps before use such as the development, production, acquisition, transfer and stockpiling of chemical weapons.
- (3) In this regard, the Union expressed its support to the Decision of the Conference of the States Parties to the CWC addressing the threat from chemical weapons use, adopted on 27 June 2018.
- (4) The Union and its Member States support the other international initiatives aimed at tackling the threat of chemical weapons, such as the Australia Group which, by coordinating and harmonising national export control measures, assists in the fulfilment of obligations under the CWC and the Biological and Toxin Weapons Convention, as well as 'the Proliferation Security Initiative' and the International Partnership against Impunity for the Use of Chemical Weapons. The Union and its Member States also support the implementation of relevant UNSC Resolutions, notably Resolutions 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) and 2325 (2016).
- (5) On 22 March 2018, the European Council concluded that the use of chemical weapons, including the use of any toxic chemicals as weapons under any circumstances, is completely unacceptable, must be systematically and rigorously condemned and constitutes a security threat to us all. On 28 June 2018, the European Council called for the adoption as soon as possible of a new EU regime of restrictive measures to address the use and proliferation of chemical weapons.
- (6) This Decision contributes to the Union's efforts to counter the proliferation and use of chemical weapons. The scope and definition of chemical weapons referred to in this Decision should be the same as provided for by the CWC.
- (7) Further action by the Union is needed in order to implement certain measures,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

'Chemical weapons' means chemical weapons as defined in Article II of the Chemical Weapons Convention (CWC).

Article 2

1. Member States shall take the measures necessary to prevent the entry into, or transit through, their territories of:
 - (a) natural persons who are responsible for, provide financial, technical or material support for or are otherwise involved in:
 - (i) manufacturing, acquiring, possessing, developing, transporting, stockpiling or transferring chemical weapons;
 - (ii) using chemical weapons;
 - (iii) engaging in any preparations for the use of chemical weapons;
 - (b) natural persons who assist, encourage or induce any natural or legal person, entity or body to engage in any activity referred to in point (a) of this paragraph and thereby cause or contribute to a danger that such activities may be carried out; and
 - (c) natural persons associated with the natural persons listed in points (a) and (b);as listed in the Annex.
2. Paragraph 1 shall not oblige a Member State to refuse its own nationals entry into its territory.
3. Paragraph 1 shall be without prejudice to the cases where a Member State is bound by an obligation of international law, namely:
 - (a) as a host country of an international intergovernmental organisation;
 - (b) as a host country to an international conference convened by, or under the auspices of, the United Nations;
 - (c) under a multilateral agreement conferring privileges and immunities; or
 - (d) pursuant to the 1929 Treaty of Conciliation (Lateran Pact) concluded by the Holy See (Vatican City State) and Italy.
4. Paragraph 3 shall be considered as applying also in cases where a Member State is host country of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE).
5. The Council shall be duly informed in all cases where a Member State grants an exemption pursuant to paragraph 3 or 4.
6. Member States may grant exemptions from the measures imposed under paragraph 1 where travel is justified on the grounds of urgent humanitarian need, or on grounds of attending intergovernmental meetings and those promoted or hosted by the Union, or hosted by a Member State holding the Chairmanship in office of the OSCE, where a political dialogue is conducted that directly promotes the policy objectives of the restrictive measures, including implementing the legal prohibitions against chemical weapons and the achievement of chemical weapons disarmament. Member States may also grant exemptions from the measures imposed under paragraph 1 where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process.
7. A Member State wishing to grant exemptions referred to in paragraph 6 shall notify the Council in writing. The exemption shall be deemed to be granted unless one or more of the Council members raises an objection in writing within two working days of receiving notification of the proposed exemption. Should one or more of the Council members raise an objection, the Council, acting by a qualified majority, may decide to grant the proposed exemption.
8. Where, pursuant to paragraphs 3, 4, 6 or 7 a Member State authorises the entry into, or transit through its territory of persons listed in the Annex, the authorisation shall be strictly limited to the purpose for which it is given and to the persons directly concerned thereby.

Article 3

1. All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by:
 - (a) natural or legal persons, entities or bodies who are responsible for, provide financial, technical or material support for or are otherwise involved in:
 - (i) manufacturing, acquiring, possessing, developing, transporting, stockpiling or transferring chemical weapons;

- (ii) using chemical weapons;
- (iii) engaging in any preparations for the use of chemical weapons;

- (b) natural or legal persons, entities or bodies which assist, encourage or induce, in any way, any natural or legal person, entity or body to engage in any activity referred to in point (a) of this paragraph and thereby cause or contribute to a danger that such activities may be carried out; and
- (c) natural or legal persons, entities or bodies associated with the natural or legal persons, entities and bodies covered by points (a) and (b) of this paragraph;

as listed in the Annex, shall be frozen.

2. No funds or economic resources shall be made available directly or indirectly to or for the benefit of the natural or legal persons, entities or bodies listed in the Annex.

3. By way of derogation from paragraphs 1 and 2, the competent authority of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, or the making available of certain funds or economic resources, under such conditions as it deems appropriate, after having determined that the funds or economic resources concerned are:

- (a) necessary to satisfy the basic needs of the natural or legal persons, entities or bodies listed in the Annex and dependent family members of such natural persons, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;
- (b) intended exclusively for the payment of reasonable professional fees and the reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
- (c) intended exclusively for the payment of fees or service charges for the routine holding or maintenance of frozen funds or economic resources;
- (d) necessary for extraordinary expenses, provided that the competent authority has notified the competent authorities of the other Member States and the Commission of the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted, at least two weeks prior to the authorisation; or
- (e) to be paid into or from an account of a diplomatic or consular mission or an international organisation enjoying immunities in accordance with international law, insofar as such payments are intended to be used for official purposes of the diplomatic or consular mission or international organisation.

The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this paragraph.

4. By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, provided that the following conditions are met:

- (a) the funds or economic resources are the subject of an arbitral decision rendered prior to the date on which the natural or legal person, entity or body referred to in paragraph 1 was listed in the Annex, or a judicial or administrative decision rendered in the Union, or a judicial decision enforceable in the Member State concerned, prior to or after that date;
- (b) the funds or economic resources will be used exclusively to satisfy claims secured by such a decision or recognised as valid in such a decision, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claims;
- (c) the decision is not for the benefit of a natural or legal person, entity or body listed in the Annex; and
- (d) recognition of the decision is not contrary to public policy in the Member State concerned.

The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this paragraph.

5. Paragraph 1 shall not prevent a natural or legal person, an entity or body listed in the Annex from making a payment due under a contract entered into prior to the date on which such natural or legal person, entity or body was listed therein, provided that the Member State concerned has determined that the payment is not, directly or indirectly, received by a natural or legal person, entity or body referred to in paragraph 1.

6. Paragraph 2 shall not apply to the addition to frozen accounts of:

- (a) interest or other earnings on those accounts;
- (b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose prior to the date on which those accounts became subject to the measures provided for in paragraphs 1 and 2; or
- (c) payments due under judicial, administrative or arbitral decisions rendered in the Union or enforceable in the Member State concerned;

provided that any such interest, other earnings and payments remain subject to the measures provided for in paragraph 1.

Article 4

1. The Council, acting by unanimity upon a proposal from a Member State or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall establish and amend the list in the Annex.
2. The Council shall communicate the decision referred to in paragraph 1, including the grounds for the listing, to the natural or legal person, entity or body concerned, either directly, if the address is known, or through the publication of a notice, providing such person, entity or body with an opportunity to present observations.
3. Where observations are submitted, or where substantial new evidence is presented, the Council shall review the decision referred to in paragraph 1 and inform the natural or legal person, entity or body concerned accordingly.

Article 5

1. The Annex shall include the grounds for listing the natural and legal persons, entities and bodies referred to in Articles 2 and 3.
2. The Annex shall also contain, where available, the information necessary to identify the natural or legal persons, entities or bodies concerned. With regard to natural persons, such information may include names, including aliases, date and place of birth, nationality, passport and identity card numbers, gender, address if known, and function or profession. With regard to legal persons, entities or bodies, such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business.

Article 6

No claims in connection with any contract or transaction the performance of which has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under this Decision, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, in particular a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, in particular a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:

- (a) designated natural or legal persons, entities or bodies listed in the Annex;
- (b) any natural or legal person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in point (a).

Article 7

In order to maximise the impact of the measures set out in this Decision, the Union shall encourage third States to adopt restrictive measures similar to those provided for in this Decision.

Article 8

This Decision shall apply until 16 October 2019. This Decision shall be kept under constant review. It shall be renewed, or amended as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.

Article 9

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 15 October 2018.

For the Council
The President
F. MOGHERINI

ANNEX

LIST OF NATURAL AND LEGAL PERSONS, ENTITIES AND BODIES REFERRED TO IN ARTICLES 2 AND 3

ОДЛУКА (ЗНБП) 2018/1544 НА СОВЕТОТ

од 15 октомври 2018 година

за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот, имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) Европската Унија ги поддржува меѓународните договори и режими во областа на разоружување, неширење и контрола на оружјето.
- (2) Унијата ги поддржува ефективното спроведување и универзализација на Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја и за нивно уништување (во понатамошниот текст „ЦВЦ“) и ги нагласува својата поддршка и значењето на Организацијата за забрана на хемиското оружје (ОПЦВ) и нејзиниот технички секретаријат. Унијата остро ги осудува ширењето и употребата на хемиски оружја, без оглед на тоа каде, од кого и под кои околности се користат. Со цел да се поддржи забраната за употреба на хемиско оружје утврдена во ЦВЦ, што претставува сериозна закана за меѓународната безбедност, Унијата смета дека е неопходно да се преземат конкретни мерки против оние кои ги користат или придонесуваат кон развој или употреба на тие оружја. Унијата е посветена да придонесе за идентификување и барање одговорност од поединци, субјекти, групи или влади одговорни за употребата на хемиско оружје, како и од оние кои ги помагаат или поттикнуваат таквите активности. Подеднакво важно е да се решат проблемите поврзани со подготвителните чекори пред употреба, како што се развојот, производството, набавките, преносот и складирањето на хемиското оружје.
- (3) Во тој контекст, Унијата ја изрази својата поддршка за Одлуката на Конференцијата на земјите страни во ЦВЦ која се однесува на заканата од употреба на хемиско оружје, донесена на 27 јуни 2018 година.
- (4) Унијата и нејзините земји членки ги поддржуваат другите меѓународни иницијативи во насока на справувањето со заканата од хемиски оружја, како што е австралиската група, која преку координирање и усогласување на националните мерки за контрола на извозот, помага во исполнувањето на обврските согласно ЦВЦ и Конвенцијата за биолошко и токсично оружје, како и „Иницијативата за безбедност од пролиферација“ и Меѓународното партнерство за борба против неказноста за употреба на хемиско оружје. Унијата и нејзините земји членки, исто така, го поддржуваат спроведувањето на релевантните резолуции на Советот за безбедност на ОН, имено Резолуциите 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) и 2325 (2016).
- (5) Европскиот совет, на 22 март 2018 година, заклучи дека употребата на

хемиски оружја, вклучувајќи ја и употребата на токсични хемикалии како оружје под какви било околности, е целосно неприфатлива, дека мора да биде систематски и цврсто осудена и претставува закана за безбедноста на сите. Европскиот совет на 28 јуни 2018 година повика на итно донесување на нов режим на ЕУ за рестриктивни мерки за справување со употребата и ширењето на хемиското оружје.

- (6) Оваа одлука придонесува кон напорите на Унијата за борба против ширењето и употребата на хемиско оружје. Обемот и дефиницијата за хемиско оружје во оваа одлука треба да бидат исти како и оние утврдени во ЦВЦ.
- (7) Со цел да се спроведат одредени мерки, потребна е дополнителна активност на Унијата,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

„Хемиско оружје“ е хемиско оружје како што е дефинирано во член II од Конвенцијата за хемиско оружје (ЦВЦ).

Член 2

1. Земјите членки ги преземаат потребните мерки за спречување на влегувањето во или транзитот преку нивните територии на:

(а) физички лица кои се одговорни, обезбедуваат финансиска, техничка или материјална поддршка или се на друг начин вклучени во:

- (i) производство, набавка, поседување, развој, транспорт, складирање или пренос на хемиско оружје;
- (ii) употреба на хемиско оружје;
- (iii) учество во подготовките за употреба на хемиско оружје;

(б) физички лица кои му помагаат, го поттикнуваат или го наведуваат кое било физичко или правно лице, субјект или тело да учествува во која било активност наведена во точка (а) од овој став, и со тоа предизвикуваат или придонесуваат кон создавање опасност од преземање на такви активности; и

(в) физички лица поврзани со физичките лица наведени во точки (а) и (б), како што е наведено во анексот.

2. Став 1 не обврзува дадена земја членка да го одбие влезот на своите државјани на нејзина територија.

3. Став 1 не е во спротивност со случаите кога некоја земја членка е обврзана со обврска од меѓународното право, имено:

- (а) како земја домаќин на меѓународна меѓувладина организација;
- (б) како земја домаќин на меѓународна конференција свикана од или под покровителство на Обединетите нации;
- (в) според мултилатерален договор кој дава привилегии и имунитети; или
- (г) согласно Договорот за помирување (Латерански договор) од 1929 година склучен од Светата столица (градот држава Ватикан) и Италија.

4. Став 3 се смета за применлив, исто така, во случаи кога земја членка е земја

домаќин на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ).

5. Советот треба соодветно да е информиран во сите случаи кога некоја земја членка одобрува изземање во согласност со став 3 или 4.

6. Земјите членки можат да одобрат изземања од мерките воведени според став 1, кога патувањето е оправдано врз основа на итна хуманитарна потреба, или врз основа на присуство на меѓувладини состаноци, вклучувајќи ги тие кои ги промовира или чиј домаќин е Унијата, или на кои земја членка домаќин е земја која го презела претседателството на ОБСЕ, кога се спроведува политички дијалог кој директно ги промовира политичките цели на рестриктивните мерки, вклучувајќи ги спроведувањето на правните забрани за хемиско оружје и постигнувањето на разоружување во однос на хемиското оружје. Земјите членки можат, исто така, да одобрат изземање од мерките воведени според став 1 ако е потребен влез или транзит за извршување на судски процес.

7. Земја членка која сака да одобри изземања наведени во став 6, го известува Советот во писмена форма. Се смета дека дадено изземање е одобрено, освен ако еден или неколку од членовите на Советот не поднесат приговор во писмена форма во рок од два работни дена од приемот на известувањето за предложеното изземање. Во случај еден или повеќе од членовите на Советот да поднесат приговор, Советот, постапувајќи со квалификувано мнозинство, може да одлучи да го одобри предложеното изземање.

8. Кога во согласност со ставовите 3, 4, 6 или 7 дадена земја членка го одобри влезот во или транзитот низ нејзина територија на лицата наведени во анексот, одобрувањето е строго ограничено на целта за која е дадено и за лицата кои се директно засегнати од истото.

Член 3

1. Сите финансиски средства и економски ресурси кои припаѓаат, се во сопственост на, се чуваат или контролираат од:

(а) физички или правни лица, субјекти или тела кои се одговорни, обезбедуваат финансиска, техничка или материјална поддршка или се на друг начин вклучени во:

(i) производство, набавка, поседување, развој, транспорт, складирање или пренос на хемиско оружје;

(ii) употреба на хемиско оружје;

(iii) учество во подготовките за употреба на хемиско оружје;

(б) физички или правни лица, субјекти или тела кои му помагаат, го поттикнуваат или го наведуваат на каков било начин, кое било физичко или правно лице, субјект или тело да учествува во некоја од активностите наведени во точка (а) од овој став, и со тоа предизвикуваат или придонесуваат кон создавање опасност од преземање на такви активности; и

(в) физички или правни лица, субјекти или тела поврзани со физичките или правни лица, субјекти или тела опфатени со точки (а) и (б) од овој став;

како што е наведено во анексот, се замрзнуваат.

2. Никакви финансиски средства или економски ресурси не им се ставаат на располагање директно или индиректно на или во корист на физички или правни

лица, субјекти или тела наведени во анексот.

3. По пат на отстапување од ставовите 1 и 2, надлежниот орган на дадена земја членка може да го одобри ослободувањето на одредени замрзнати финансиски средства или економски ресурси или ставањето на располагање на одредени финансиски средства или економски ресурси, под услови кои ги смета за соодветни, откако ќе утврди дека соодветните финансиски средства или економски ресурси се:

(а) потребни за задоволување на основните потреби на физичките или правни лица, субјекти или тела наведени во анексот и на членовите на семејствата на физичките лица кои се зависни од нив, вклучувајќи трошоци за храна, кирија или отплата на хипотека, лекови и медицинска грижа, даноци, осигурителни премии и давачки за комунални услуги;

(б) наменети исклучиво за плаќање на разумни професионални такси и надомест на направените трошоци поврзани со обезбедување на правни услуги;

(в) наменети исклучиво за плаќање на надоместоци или давачки за услуги за тековно одржување и управување со замрзнати финансиски средства или економски ресурси;

(г) потребни за вонредни трошоци, доколку најмалку две недели пред одобрувањето, надлежниот орган ги известил надлежните органи на другите земји членки и Комисијата за причините поради кои смета дека треба да биде дадено конкретното одобрување; или

(д) наменети за исплата на или од сметка на дипломатско или конзуларно претставништво или меѓународна организација која ужива имунитет во согласност со меѓународното право, доколку целта на овие плаќања е да се користат за службени потреби на дипломатското или конзуларното претставништво или меѓународната организација.

Засегнатата земја членка ги информира останатите земји членки и Комисијата за секое одобрување дадено според овој став.

4. По пат на отстапување од став 1, надлежните органи на дадена земја членка може да дозволат ослободување на одредени замрзнати финансиски средства или економски ресурси, доколку се исполнети следните услови:

(а) финансиските средства или економските ресурси подлежат на арбитражна одлука донесена пред датумот на кој физичкото или правно лице, субјектот или телото наведени во став 1 се вклучени во списокот во анексот, на судска или административна одлука донесена во Унијата или на судска одлука која се применува во засегнатата земја членка, пред или по тој датум;

(б) финансиските средства или економските ресурси ќе се користат исклучиво за исполнување на барањата кои се гарантирани или признати како валидни со таква одлука, во рамки на ограничувањата утврдени со применливите закони и прописи со кои се регулираат правата на лицата со такви барања;

(в) одлуката не е во корист на физичко или правно лице, субјект или тело наведени во списокот во анексот; и

(г) признавањето на одлуката не е во спротивност на јавната политика во засегнатата земја членка.

Засегнатата земја членка ги информира останатите земји членки и Комисијата за секое одобрување дадено според овој став.

5. Став 1 не го спречува физичкото или правно лице, субјект или тело наведени во анексот да врши исплата која ја должи по договор склучен пред датумот на наведување на физичкото или правно лице, субјект или тело во списокот, доколку засегнатата земја членка утврдила дека плаќањето не се добива директно или индиректно од физичкото или правно лице, субјект или тело наведени во став 1.

6. Став 2 не се применува на приливот на замрзнати сметки од:

(а) камати или други приходи од овие сметки;

(б) плаќања кои доспеваат според договори, спогодби или обврски склучени или кои произлегуваат пред датумот на кој овие сметки биле подложени на мерките предвидени во ставови 1 и 2; или

(в) плаќања кои доспеваат според судски, административни или арбитражни одлуки донесени во Унијата или кои се извршуваат во засегнатата земја членка;

доколку сите такви камати, други приходи и плаќања и понатаму подлежат на мерките предвидени во став 1.

Член 4

1. Советот, постапувајќи едногласно по предлог од страна на земја членка или Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика, го утврдува и го изменува списокот наведен во анексот.

2. Советот му ја соопштува одлуката наведена во став 1, вклучувајќи ги и причините за наведувањето на список, на засегнатото физичко или правно лице, субјект или тело, или директно, доколку е позната адресата или преку објавување на известување, давајќи му можност на тоа лице, субјект или тело да поднесе забелешки.

3. Доколку се доставени забелешки, или доколку е доставен значаен нов доказ, Советот треба да ја преиспита одлуката наведена во став 1 и соодветно да го информира засегнатото физичко или правно лице, субјект или тело.

Член 5

1. Анексот ги вклучува причините за наведување на списокот на физичките и правни лица, субјекти и тела наведени во членовите 2 и 3.

2. Исто така, анексот ги содржи, кога е достапно, информациите кои се потребни за идентификација на засегнатите физички или правни лица, субјекти или тела. Во однос на физичките лица, информациите може да вклучуваат имиња, вклучувајќи псевдоними, датум и место на раѓање, државјанство, број на пасош и лична карта, пол, адреса, доколку е позната, и функција или професија. Во однос на правните лица, субјектите или телата, таквите информации може да вклучуваат имиња, место и датум на регистрација, регистрациски број и место на вршење дејност.

Член 6

Не се исполнуваат барања во врска со договори или трансакции чие извршување е погодено, директно или индиректно, во целост или делумно, од мерките воведени со оваа одлука, вклучувајќи барања за надомест на штета или други барања од овој вид, како што се барања за компензација или барање под

гаранција, особено барање за продолжување на рок или за исплата на обврзница, гаранција или штета, особено финансиска гаранција или материјално обесштетување, без оглед на формата, доколку се поднесени од:

- (а) назначени физички или правни лица, субјекти или тела наведени во анексот;
- (б) кое било физичко или правно лице, субјект или тело кое дејствува преку или во име на едно од лицата, субјектите или телата наведени во точка (а).

Член 7

За да се зголеми влијанието на мерките утврдени во оваа одлука, Унијата ги поттикнува третите земји да донесат рестриктивни мерки слични на оние кои се предвидени во оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука се применува до 16 октомври 2019 година. Оваа одлука постојано се преиспитува. Оваа одлука се обновува или изменува како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Луксембург, 15 октомври 2018 година.

За Советот
Претседател
Ф. МОГЕРИНИ

АНЕКС

**СПИСОК НА ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА, СУБЈЕКТИ И ТЕЛА
НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕНОВИТЕ 2 И 3**

